




2020

ФИНАНСИСКИ
ПЛАН

ДРЖАВНА
КОМИСИЈА
ЗА ЖАЛБИ ПО
ЈАВНИ НАБАВКИ



Врз основа на член 135 став (5) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 24/2019), Државната комисија за жалби по јавни набавки на **25.03.2020 година**, донесе **Финансиски план на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2020 година**

СОДРЖИНА

ВОВЕД.....	1
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ.....	1
Расходна ставка 40 Плати и надоместоци	1
Расходна ставка 401 Основни плати.....	1
Расходна ставка 402 Придонеси за социјално осигурување	2
Расходна ставка 42 Стоки и услуги	2
Расходна ставка 420 Патни и дневни расходи	2
Расходна ставка 421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2
Расходна ставка 423 Материјали и ситен инвентар.....	2
Расходна ставка 424 Поправки и тековно одржување	3
Расходна ставка 425 Договорни услуги.....	3
Расходна ставка 426 Други тековни расходи	3
Расходна ставка 48 Капитални расходи.....	3
Расходна ставка 480 Купување на опрема и машини.....	4
Расходна ставка 483 Купување на мебел.....	4
Расходна ставка 485 Вложувања и нефинансиски средства.....	4
ПРИЛОГ 1: Табеларен преглед на Финансискиот план за 2020 и 2019 година по ребаланс на буџетот.....	4
ПРИЛОГ 2: Споредбени показатели на планираните расходи во буџетот на ДКЖЈН за 2020 година со буџетот на ДКЖЈН после ребаланс на буџетот за 2019 година.....	5

ВОВЕД

Државната комисија за жалби по јавни набавки е самостоен државен орган со својство на правно лице.

Државната комисија за жалби по јавни набавки е надлежна за:

- решавање по жалби во постапките за доделување договори за јавни набавки пропишани со Законот за јавните набавки,
- решавање по жалби во постапките за доделување договори за концесии и јавно приватно партнерство
- решавање по жалби во постапките за јавни набавки во областа на одбраната и безбедноста и
- други работи согласно со закон.

Државната комисија одлучува за законитоста на дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија, како и на одлуките како поединечни правни акти донесени во горенаведените постапки пропишани со Законот за јавните набавки.

Државната комисија одлучува и за други барања кои во постапката на правна заштита се дозволени да ги поднесат странките во постапката.

Државната комисија има стручна служба. Со стручната служба раководи Генерален секретар на Државната комисија кој учествува и на седниците на Државната комисија без право на глас.

На вработените во стручната служба се применуваат одредбите од Законот за административни службеници и Законот за вработените во јавниот сектор.

Државната комисија се финансира од Буџетот на Република Северна Македонија.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Расходна ставка 40 Плати и надоместоци

На ставката 40 Плати и надоместоци за 2020 година се планирани расходи во износ од 16.000.000 денари и тоа 12.000.000 денари за основни плати предвидени на ставката 401 и 4.000.000 денари за придонеси за социјално осигурување предвидени на ставката 402. Планираните средства за ставката Плати и надоместоци за 2020 година се зголемени за 812.000 денари во однос на оние за 2019 година после последниот ребаланс на буџетот.

Расходна ставка 401 Основни плати

На расходна ставка 401 се предвидени средства во износ од 12.000.000 денари. Одобрениот износ е поголем за 913.000 денари во однос на минатогодишниот. Со износот се опфатени платите за Претседателот и членовите на Државната комисија, основните плати за административните државни службеници и другите вработени, додатоците на плата и персоналниот данок на доход од плата.

Согласно потребите за зајакнување на капацитетите на Државната комисија за жалби по јавни набавки, потребни се дополнителни финансиски средства на оваа ставка.

Расходна ставка 402 Придонеси за социјално осигурување

На расходна ставка 402 - Придонеси од социјално осигурување се предвидени средства во износ од 4.000.000 денари што е за 101.000 денари помал износ од минатогодишниот буџет по последниот ребаланс на буџет. Со планираните средства се опфатени исплатите на основниот придонес кон ПИОМ, придонесот за здравствено осигурување, основниот придонес за професионално заболување и придонесите кон Агенција за вработување.

Расходна ставка 42 Стоки и услуги

На расходна ставка 42 - Стоки и услуги се предвидени средства во износ од 3.480.000 денари, којшто износ е поголем во однос на 2019 година.

На оваа ставка се предвидени средства за патни и дневни расходи, средства наменети за подмирување на трошоци за комунални услуги, греење, комуникација и транспорт, материјали и ситен инвентар, средства за поправки и тековно одржување, договорни услуги, како и за други тековни расходи.

Расходна ставка 420 Патни и дневни расходи

На расходна ставка 420 - Патни и дневни расходи се предвидени средства во износ од 250.000 денари. Износот е помал од оној што беше одобрен со последниот ребаланс на буџетот за 2019 година. Со овие средства се покриваат следните активности: дневни и патни расходи за редовни и вонредни посети на Претседателот и членовите на комисијата, како и на стручната служба во земјата и странство.

Расходна ставка 421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт

На ставка 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се предвидени средства во износ од 1.000.000 денари. Истите ќе се користат за основни комунални трошоци на ДКЖЈН (струја, вода, комунални такси и услуги, поштенски услуги, телефон, горива и масла, интернет услуги и др.). Износот на оваа ставка е поголем од износот одобрен после последниот ребаланс на буџетот за 2019 година.

Расходна ставка 423 Материјали и ситен инвентар

На ставка 423 - Материјали и ситен инвентар за 2020 година се предвидени средства во износ од 180.000 денари износ кој е поголем за 30.000 денари во однос на одобрените средства за оваа ставка во 2019 година после последниот ребаланс на буџетот. Средствата се наменети за набавка на потребните материјали како потрошен канцелариски материјал, претплата на списанија и други материјали - обрасци и формулари за работа, набавка на средства за одржување хигиена и ситен инвентар, алат и други материјали за поправка за потребите на ДКЖЈН, други материјали наменети за одржување на системот за врски и телекомуникации.

Расходна ставка 424 Поправки и тековно одржување

На расходна ставка - 424 Поправки и тековно одржување за 2020 година се предвидени средства во износ од 400.000 денари. Овие средства се наменети за поправка и сервисирање односно за тековно одржување на објектот во кој е сместена ДКЖЈН, услуги за обезбедување на објекти, одржување на софтвер, како и за евентуални трошоци поврзани со адаптација и одредени поправки кои би се правеле доколку ДКЖЈН се пресели во други простории во текот на 2020 година (преградување на простории, поправка на клима уреди, електрична инсталација, водовод и канализација, прозорци, врати и други тековни одржувања), молерски работи во објектот, дезинфекција, дезинсекција и дератизација на истите, одржување на телефони, телефонски центри, телефакси и други уреди, одржување и сервисирање на фотокопирни апарати, поправка и одржување на мебел и канцелариска опрема во ДКЖЈН, одржување на софтверска и хардверска опрема и поправка и одржување на друга опрема со која располага ДКЖЈН. Овој износ е поголем во однос на износот од расположливите средства за оваа намена по последниот ребаланс на буџетот во 2019 година, имајќи ја во предвид дотраеноста/староста на објектот и просториите во кои е сместена ДКЖЈН.

Расходна ставка 425 Договорни услуги

На расходна ставка - 425 Договорни услуги се предвидени средства во износ од 1.500.000 денари што е намален износ за 200.000 денари на оваа ставка во однос на износот после последниот ребаланс на буџетот за 2019 год. Дел од средствата на оваа ставка се планирани за покривање на трошоците за оперативен лизинг - изнајмување на моторното возило кое го користи ДКЖЈН за службени потреби, за покривање на трошоците за договорни услуги, покривање на трошоците за ресертификација со стандардот за квалитет ИСО 9001/2015, трошоци за преводи, трошоци за вештачења, за консултантски услуги, трошоци за печатење и копирање и слични трошоци.

Расходна ставка 426 Други тековни расходи

На расходна ставка 426 - Други тековни расходи, средства во износ од 150.000 денари се наменети за покривање на трошоци за објава на огласи за вработување во дневни весници, објава на огласи за јавни набавки, трошоци за репрезентација односно покривање на трошоци за угостителски услуги од организирање на состаноци или семинари за потребите на меѓуресорската и меѓународна соработка на ДКЖЈН, трошоци за учество на семинари и конференции, трошоци за набавка на токени како и за покривање на други непредвидени оперативни расходи. Износот во 2020 година е намален во однос на износот одобрен после последниот ребаланс на буџетот 2019 година.

Расходна ставка 48 Капитални расходи

На расходна ставка 48 - Капитални расходи за 2020 година се предвидени 800.000 денари. Средствата се наменети за купување на опрема и машини, како

и вложувања и нефинансиски средства. Средствата се во зголемен износ во однос на износот после последниот ребаланс на буџетот за 2019 година.

Расходна ставка 480 Купување на опрема и машини

На ставка 480 - Купување на опрема и машини се предвидени средства во износ од 200.000 денари, што е ист износ во однос на средствата предвидени на оваа ставка во буџетот од минатата година. Истите ќе бидат наменети за набавка на опрема која ќе биде потребна за Државната комисија во текот на 2020 година.

Расходна ставка 483 Купување на мебел

На ставка 483 - Купување на мебел се предвидени средства во износ од 100.000 денари. На оваа ставка минатата година беа одобрени средства во ист износ. Истите ќе бидат наменети за набавка на мебел кој ќе биде потребен за Државната комисија во текот на 2020 година, со оглед на амортизацискоста на канцеларискиот мебел.

Расходна ставка 485 Вложувања и нефинансиски средства

На расходна ставка 485 - Вложувања и нефинансиски средства се предвидени 500.000 денари што е износ кој е зголемен во однос на одобрениот од 2019 година. Средствата од оваа ставка ќе бидат наменети за набавка на софтвер за уписник за предметите од второстепена управна постапка, како и лиценци за микрософт офис, лиценци за антивирусна и антиспајвер заштита и друго.

Вкупно планирани расходи за 2020 година 20.280.000,00 денари

ПРИЛОГ 1: Табеларен преглед на Финансискиот план за 2020 и 2019 година по ребаланс на буџетот

Ставка	Опис на ставка	План 2019 по ребаланс	План 2020
401	Основни плати	11.087.000	12.000.000
402	Придонеси за социјално осигурување	4.101.000	4.000.000
420	Патни и дневни расходи	255.000	250.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	870.000	1.000.000
423	Материјали и ситен инвентар	150.000	180.000
424	Поправки и тековно одржување	250.000	400.000
425	Договорни услуги	1.700.000	1.500.000
426	Други тековни расходи	160.000	150.000
480	Купување на опрема и машини	200.000	200.000
483	Купување на мебел	100.000	100.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	400.000	500.000
	Вкупно:	19.273.000	20.280.000

ПРИЛОГ 2: Споредбени показатели на планираните расходи во буџетот на ДКЖН за 2020 година со буџетот на ДКЖН после ребаланс на буџетот за 2019 година

Ставка	Опис на ставка	План 2019 г. по ребаланс на буџетот	План 2020	План 2020/ План 2019 по ребаланс (отстапување во %)
401	Основни плати	11.087.000	12.000.000	+8.23 %
402	Придонеси за социјално осигурување	4.101.000	4.000.000	-2,46 %
420	Патни и дневни расходи	255.000	250.000	+2,00%
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	870.000	1.000.000	+14,94%
423	Материјали и ситен инвентар	150.000	180.000	+20,00%
424	Поправки и тековно одржување	250.000	400.000	+60,00%
425	Договорни услуги	1.700.000	1.500.000	-11,76%
426	Други тековни расходи	160.000	150.000	-6,25%
480	Купување на опрема и машини	200.000	200.000	0%
483	Купување на мебел	100.000	100.000	0%
485	Вложувања и нефинансиски средства	400.000	500.000	+25%
	Вкупно:	19.273.000	20.280.000	+5,22%

Бр. 05-161/1
27.03.2020 год.
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Кирил Каранфилов